

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

РЕШЕНИЕ

Ја свикувам 27-та (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Берово на ден 19.12.2019 година (четврток), со почеток во 09:00 (девет) часот со следниот:

Дневен ред:

1. Усвојување на Записник од 26-тата Седница на Совет на Општина Берово;
2. Предлог О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Берово за 2019 година;
3. Предлог О Д Л У К А за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги од Буџетот на Општина Берово за 2020 година;
4. Предлог ПРАВИЛНИК за спроведување постапка за субвенционирање на трошоци за комунални услуги;
5. Предлог О Д Л У К А за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата од програмата Н1-Основно образование по училиштата во Општина Берово;
6. Р Е Ш Е Н И Е за формирање на Комисија за изготвување на Програма за работа на Советот на Општина Берово за 2020 година;
7. Предлог ПРАВИЛНИК за критериумите и постапката за реализација на трансфери по поднесени барања од физички лица за добивање на еднократна парична помош за новородено дете;
8. Предлог – ПРОГРАМА за работа на Територијалната противпожарна единица за 2020 година;
9. Г1 Предлог Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Берово за 2020 година;
10. Г2 Предлог Програма за активностите на Општина Берово за 2020 година во областа на туризмот;
11. Предлог Програма за енергетска ефикасност на Општина Берово за 2020 година;
12. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата за 2020 година;
13. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на комуникациите, односите со јавноста и меѓународната соработка за 2020 година;
14. Предлог Програма за активностите на Општина Берово во областа на социјалната заштита за 2020 година;
15. Предлог Програма за развој на спорт и спортско рекреативни активности на Општина Берово за 2020 година;
16. ИЗВЕШТАЈ за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година;

17. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за Зимско одржување на локални патишта и улици на територија на Општина Берово со оперативен план 2019/2020 год.;
18. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за заштита од штетно дејство на водите за 2020 год.;
19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово за 2020 год.;
20. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Берово за 2020 год.;
21. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за одржување на јавна чистота на подрачјето на Општина Берово за 2020 год.;
22. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, за 2020 год.;
23. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување на територијата на општина Берово за 2020 год.;
24. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за комунални дејности за Општина Берово за 2020 год.;
25. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за одржување на јавно зеленило на подрачјето на општина Берово за 2020 год.;
26. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА за третман на кучиња скитници и други нерегистрирани кучиња на територијата на општина Берово за 2020 год.;
27. Предлог програма за изработка на урбанистички планови за 2020 год. на подрачјето на општина Берово;
28. Предлог програма за располагање со градежно земјиште 2020 год. на општина Берово;
29. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 102, КО Берово - Димовски Илчо Берово;
30. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 3566, КО Берово - Ѓеринска Јонка Берово;
31. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 4499 и 4515, КО Берово в.г. - Даутовски Драган Скопје;
32. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 5849/2, КО Берово в.г. - Благица Русковска Берово;
33. ОДЛУКА за Усогласување за легализација за КП 3887 и 3888, КО Владимирово - Чаушевски Венко Владимирово;
34. Предлог ОДЛУКА за давање во сопственост и владение, користење и одржување на Канализација на отпадни води за населба "Мило" Берово, на ЈПКР Услуга Берово;
35. Образец за развоен План на установата за деца ОЈУДГ "23 Август" Берово за период од 2020 – 2022 година;
36. Годишна Програма за работа на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица "Д-р Иван Влашки" Берово за 2020 година;
37. Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на Директорот на Општинска јавна установа за социјална заштита на стари лица "Д-р Иван Влашки" Берово за 2019 година;
38. Барања од институции и граѓани;
39. Советнички иницијативи и прашања.

Бр.09-4369/1
10.12.2019 година
Берово

Совет на Општина Берово
Претседател
Јован Матеничарски